

## ИЗЈАВА

### ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА ПОСМРТНА ПОМОШ НА ТРЕТО ЛИЦЕ КОЕ НЕ ГО ИЗВРШИЛО ПОГРЕБОТ

Јас \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ со адреса на живеење на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, со л.к. бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_ и ЕМБГ \_\_\_\_\_, под морална, кривична и материјална одговорност, **изјавувам** дека се согласувам средствата за исплата на посмртна помош за починатиот корисник на пензија \_\_\_\_\_ со П.бр \_\_\_\_\_ за кого јас ги направив трошоците за погреб, да бидат исплатени на лицето \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и адреса на живеење на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, односно на неговата трансакциска сметка \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ год.  
Во \_\_\_\_\_

И з ј а в и л:

\_\_\_\_\_